

Информации од Enterprise Europe Network



Број 04/2016

- АКТУЕЛНОСТИ
- ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.



АГРОБ2Б – Поврзување со вашиот иден бизнис партнер

Саемот од Нови Сад и EnterpriseEuropeNetwork Србија –Стопанската комора Србија, како и бизнис инкубаторот од Нови Сад, во соработка со Италијанската Агенција за трговија, го организираат Интернационалниот брокерски настан АГРОБ2Б@НСсаем кој ќе се одржи за време на Интернационалниот саем за земјоделство во Нови Сад, на 16ти мај, 2016 година.

Главни области:

- Храна и пијалаци, производители и трговци
- Земјоделска машинерија и опрема
- Хемиски продукти за земјоделство
- Пакување
- Обновлива енергија
- Процесирање и опрема за стакленици
- Применета наука и истражување
- Иновативни технологии за земјоделство

Зошто да учествувате?

Итернационалниот брокерски настан овозможува дополнителна поддршка на компаниите со цел да го пронајдат соодветниот бизнис партнер на овој саем. На учесниците им се нуди можност да го одберат партнерот врз основа на сопствените потреби и врз основа на информациите за бизнис интересите на потенцијалниот партнер. Потоа се изработува листа на состаноци, кои се однапред дефинирани со време и место. Секој учесник добива персонализирана листа најмалку еден ден пред настанот.

Учеството на настанот е бесплатно, а на учесниците ќе им биде потребно само да набават билет за влез на саемот.

Официјален јазик: Англиски

Крајни рокови:

8ми мај, 2016: Он лајн регистрација (креирање компаниски профил) на <http://agrob2b.talkb2b.net/>

10ти мај, 2016: Избор на интересни профили и закажување б2б состаноци

16 мај, 2016: Брокерски настан АГРОБ2Б

Контакт:

Александар Филипоски

Aleksandar.filiposki@yes.org.mk



Словачката компанија за производство на поцинкувани производи бара дистрибутери

(реф.бројBOSK20151002001)

Словачки производител на рачно изработени метални производи за домаќинство и градинарство има потреба од бизнис партнери за промоција и дистрибуција.

Методот на производство е уникатен во Европа. Целиот процес се базира на рачна изработка. Методот кој се користи од страна на компанијата гарантира дека цинкот се нанесува на производот

поеднакво. Преку овој метод производите имаат подолг рок на употреба, што претставува конкурентска предност во споредба со останатите производители.

Асортиманот на производи се состои од украсни канти, кофи, саксии, вазни итн. Производите се дизајнирани и погодни за домови, градини, јавни простори и се користат за декоративни цели.

Потенцијални странски деловни партнери треба имаат искуство во малопродажба и големопродажба, промоција и продажба на крајни корисници.

Контакт лице: Габриела Костовска Богоеска - gabriela@mir.org.mk



Понуди за соработка

Словачка компанија активна во областа на галванизација и виткање на метални материјали нуди иновативен метод на обработка

(Реф. Број TOSK20160121001)

Словачкиот производител на рачно изработени метални декоративни производи за градини и домаќинствата има потреба од потенцијални партнери од странство. Фирмата нуди специфични услуги и искуство во областа на галванизација и виткање на различни видови на метални материјали.

Компанијата има портфолио кое вклучува околу 300 различни производи кое означува висок степен на варијабилност во обработката на метални материјали. Целото производство базирано на рачна изработка. Производите на компанијата се пласираат

на пазарите во Франција, Италија, Јапонија, Германија, САД и Велика Британија.

Потенцијалните партнери треба да се активни во областа на обработка на метални материјали. Исто така, потенцијалните партнери треба да се заинтересирани да ја искористат иновативната метода на компанијата за галванизација и виткање за нивните метални материјали кои се во последната фаза од процесот на производство.

Контакт лице: Габриела Костовска Богоеска - gabriela@mir.org.mk

BRBG20150423002

Бугарска компанија специјализирана за трговија на големо и мало со градежни материјали и материјали за мебел е во потрага по нови партнери за долгорочна соработка. Фирмата нуди дистрибуција во Бугарија.

TOES20160329002

Шпанска ИКТ компанија има развиено решение за социјално следење на медиумите кое обезбедува информации извлечени од различни социјални медиумски извори, како што се социјалните мрежи, блоговите, веб-сајтовите, форумите, итн и врши нивна анализа. Компанијата е заинтересирана за комерцијален договор со техничка помош.

TOES20160323001

Шпанска компанија има развиено технологија за да се добие овошје и зеленчук со помош на иновативни биостимулант производи формулирани од растителни и минерални екстракти. Тие бараат партнери заинтересирани за развивање на нови решенија во согласност со специфичните потреби и/или партнери заинтересирани за заеднички истражувања со проекти.

TRIT20160412001

Италијанска компанија сака да инвестира во автоматизирана линија за производство на новиот дрвен панел систем. Компанијата поседува патент за специфичните дрвени панели со предност да не се користи лепило и е во потрага по партнери со стручно знаење за автоматизирани решенија за индустриски процеси.

TORU20160329001

Руска иновативна компанија специјализирана за креирање на опрема и обезбедување на услуги во изработка на различни материјали бара партнери од ЕУ за склучување на договори за услуги.



ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BRHR20160222001

Хрватска компанија активна во онлајн-продажба на опрема за игри и игри бара нови игри за продажба.

BOAM20140625001

Производител на конзервирана храна од Ерменија бара услуги на трговско посредување.

BOSI20141114001

Словенечка компанија за производство на висококвалитетна облека во мали серии бара агент или дистрибутер.

BORS20140115003

Софтверска компанија од Србија ги нуди своите услуги (знаење) за развој на софтвер.

BONL20160318003

Холандска компанија бара продавачи на големо и дистрибутери за навлаки за седишта дизајнирани за скутери и мотори.

BORO20160222002

Романски производител на чанти бара дистрибутери.

BORO20160120001

Романски пронаоѓач бара комерцијална агенција за промоција и дистрибуција на модерен систем за дизајн и брзо производство на специјални чевли.

BOCZ20141014001

Чешка компанија за третман на отпадна вода, вода и воздух бара трговски партнери.

BOLT20150123001

Производител на пластични прозорци и врати ги нуди своите производи и подизведувачки активности.

BOBG20150127001

Бугарска компанија специјализирана за производство на технички производи бара трговски посредник и аутсорсинг услуги

Лице за контакт:

Влатко Стојановски

T. (+389) 23 24 40 04

F. (+389) 23 24 40 88

E. vlatko@mchamber.mk

W. www.mchamber.mk

f. www.facebook.com/chamber.mk

t. www.twitter.com/Chamber_MK



Вашата мрежа во Вашата земја



EU countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Non-EU countries: Armenia, Bosnia and Herzegovina, Chile, China, Croatia, Egypt, Japan, Iceland, Israel, Republic of Macedonia, Mexico, Montenegro, Norway, Russia, Serbia, South-Korea, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA.

www.een.mk

info@een.mk

facebook.com/eiicm

twitter.com/eenmk

issuu.com/eenmk

Тел: +389 (0)2 3293 204

Факс: +389 (0)2 3293 202



MIR
FOUNDATION



NET EEN.mk is published by EIICM ПАРТНЕРИ

Net *een.mk*